



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Среда, 9 февруари 1977

Претплатата за 1977 година изнесува 380 динари. Овој број чини 6 дин. Жиро сметка 40100-601-128

Скопје

Број 5

Год. XXXIII

30.

Врз основа на член 5 од Законот за општествена контрола на цените („Службен весник на СРМ“, бр. 25/72), а во согласност со точка 7 од Одлуката за начинот на формирањето на цените и за мерките на непосредна општествена контрола на цените на производите и услугите од интерес за Републиката („Службен весник на СРМ“, бр. 19/75), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

О Д Л У К А

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА МАКСИМАЛНИТЕ ЦЕНИ НА ВЕСНИЦИТЕ „НОВА МАКЕДОНИЈА“, „ФЛАКА Е ВЛАЗРИМИТ“ И „БИРЛИК“

1. Постојните цени на весниците „Нова Македонија“, „Флака е влазримит“ и „Бирлик“ можат да се зголемат, така што новите цени да изнесуваат, и тоа:

— „Нова Македонија“	3,00 динари
— „Флака е влазримит“	2,00 динари
— „Бирлик“	2,00 динари

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за одредување на максималните цени на дневните информативни весници („Службен весник на СРМ“, бр. 37/74).

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-306/1

1 јануари 1977 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

31.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста на ставот 1 на член 22 од Самоуправната спогодба за распределба на личните доходи на вработените, за производно-финансискиот план и нормативите и за систематизација на работните места, усвоена на соборот на работниците на Основната организација на здружен труд „Петровец“ во Петровец во состав на Земјоделско-индустрискиот комбинат „Скопско Поле“ во Скопје од 22 март 1975 година, на седницата одржана на 23 декември 1976 година донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА ставот 1 на член 22 од Самоуправната спогодба за распределба на личните доходи на вработените, за производно-финансискиот план и нормативите и за систематизација на работните места, усвоена на соборот на работниците на Основната организација на здружениот труд „Петровец“ во Петровец во состав на Земјоделско-индустрискиот комбинат „Скопско Поле“ во Скопје, одржан на 22 март 1975 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Основната организација на здружен труд „Петровец“ во Петровец во состав на Земјоделско-индустрискиот комбинат „Скопско По-

ле“ во Скопје на начинот определен за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија по повод на поднесена претставка со решение У. бр. 49/76 од 4 ноември 1976 година поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на ставот 1 на член 22 од самоуправната спогодба означена во точката 1 на оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за неговата согласност со уставното начело за распределба според трудот.

4. Во претходната постапка и на седницата од 23 декември 1976 година Судот утврди дека во ставот 1 на член 22 од оспорената самоуправна спогодба е определено по основот минат труд на работниците да им припаѓа право на зголемување на личниот доход по навршените две години работно искуство во висина од 10 динари од старната основа за секоја ефективно помината година во здружениот труд.

Според членот 22 од Уставот на СР Македонија, на секој работник во согласност со начелото на распределба според трудот и со порастот на продуктивноста на неговиот и на вкупниот општествен труд и со начелото на солидарноста на работниците во здружениот труд, му припаѓа од доходот на основната организација на здружениот труд личен доход за задоволување на неговите лични, заеднички и општи општествени потреби, според резултатите од неговиот труд и неговиот личен придонес што со својот тековен и минат труд го дал во зголемувањето на доходот на основната организација. Од оваа уставна одредба произлегува дека личниот доход на работникот како по основот тековен така и по основот минат труд, треба да се утврдува во зависност од резултатите на неговиот труд и неговиот личен придонес за зголемувањето на доходот на основната организација, а според мислењето на Судот резултатите од трудот на работникот и неговиот личен придонес за зголемувањето на доходот на основната организација не се еднакви кај сите работници. Со оглед на тоа што во оспорениот став 1 на член 22 од означената самоуправна спогодба делот на личниот доход на работникот по основот минат труд е утврден во еднаков и фиксен износ во динари за сите работници, без оглед на нивниот придонес во зголемувањето на доходот на основната организација, Судот оцени дека таа одредба од спогодбата не е во согласност со начелото за распределба според трудот утврдено во членот 22 од Уставот на СР Македонија.

Оваа одлука, согласно членот 433 од Уставот на СР Македонија, Судот ја донесе на седница, без претходно одржување на јавна расправа, затоа што оцени дека за натамошното разјаснување на состојбата на работите по предметот не беше неопходно присуството на учесниците во постапката.

На основа изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 49/76
23 декември 1976 година
Скопје

Го заменува Претседателот
на Уставниот суд на
Македонија
Судија,
Боро Доѓанциски, с. р.

32.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја законитоста на членот 67 од Статутот на Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија, донесен од Собранието на сојузот на 29 мај 1975 година на седницата од 12 јануари 1977 година донесе

О Д Л У К А

1. СЕ ПОНИШТУВА членот 67 од Статутот на Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија, донесен од Собранието на Сојузот на седницата одржана на 29 мај 1975 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија на начин пропишан за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија по повод на поднесена претставка поведе постапка за оценување законитоста на членот 67 од статутот означен во точката 1 на оваа одлука затоа што утврди дека основано може да се постави прашањето за неговата законитост.

4. На јавната расправа Судот утврди дека со членот 67 од Статутот на Сојузот на пензионерите на Македонија е предвидена можност Републичкиот одбор на Сојузот на пензионерите на Македонија да распушти општинска организација на пензионерите, како организациона единица на сојузот, на основа претходно прибавено мислење на општествено-политичките организации во општината, ако таа работи спротивно на одредбите од статутот на сојузот и ако со својата постапка го нарушува угледот на сојузот и на општествената заедница во целина.

Според членот 2 од Законот за здруженијата на граѓаните („Службен весник на СРМ“ бр. 15/72) здруженијата на граѓаните се самостојни во остварувањето на целите предвидени со нивните статут или правила. Со членот 9 од овој закон е предвидено здружението да има својство на правно лице, се здобива со таквото својство и може да започне со работа со денот на запишувањето во регистарот на здруженијата на граѓаните, а регистарот го води општинскиот орган на управата надлежен за внатрешните работи според местото на седиштето на здружението (општински орган за внатрешни работи). Со членот 16 од истиот закон

е предвидено на здружението, чија активност не е во согласност со правилата или со која активност се нарушува јавниот ред или се навредува јавниот морал, ќе му се забрани вршењето на таквата активност, а ако здружението и покрај оваа забрана продолжи со вршењето на таквата активност ќе му се забрани работата.

Судот смета дека општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи според местото на седиштето на здружението на пензионерите кој го води регистарот на здруженијата на граѓаните, единствено е според законот овластен да го забрани вршењето на активност на здружението доколку таа не е во согласност со правилата на здружението или доколку со неа се нарушува јавниот ред или се навредува јавниот морал, па дури и да му ја забрани работата доколку здружението и покрај оваа забрана продолжи со вршењето на таквата активност.

Со оглед на тоа што со оспорениот член 67 од Статутот на Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија е дадена можност Републичкиот одбор на Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија да распушти општинска организација на пензионерите како организациона единица на сојузот на основа претходно прибавено мислење на општествено-политичките организации во општината ако таа работи спротивно на одредбите на статутот на сојузот и ако со својата постапка го нарушува угледот на сојузот и на општествената заедница во целина, Судот оцени дека тој член не е во согласност со членот 16 од Законот за здруженијата на граѓаните, поради што одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

Оваа одлука, согласно членот 433 од Уставот на СР Македонија, Судот ја донесе на седницата, без претходно одржување на јавна расправа, затоа што оцени дека за натамошното разјаснување на состојбата на работите по предметот не е неопходно присуство на учесниците во постапката.

У. бр.85/75

12 јануари 1977 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на
Македонија,
д-р Асен Групче, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ**ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ШТИП**

76.

Врз основа на член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување и член 28 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, на заедничката седница на Соборот на делегатите на работниците — корисници на услугите и Соборот на делегатите на работниците од организациите на здружениот труд во здравството — даватели на услугите, одржана на 29 декември 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И СТАПКИТЕ НА ПОСЕБНИТЕ ПРИДОНЕСИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО ЗА 1977 ГОДИНА

Член 1

Стапката на придонесот за здравствено осигурување за 1977 година се определува во височина

од 7,25% од бруто личниот доход и другите примања, во која се содржани:

— стапката на придонесот за задолжителните видови на здравствена заштита — од 2,80%;

— стапката на придонесот за правата од здравствената заштита над задолжителните видови и другите права од здравственото осигурување — од 4,45%.

Тарифата на придонесот за здравственото осигурување за случај несреќа на работа и заболување од професионални болести, за организациите на здружениот труд и други корисници што се распоредени во областа 0 и 9 од номенклатурата, се определува во височина од 0,50% од бруто личниот доход.

Тарифата за здравственото осигурување за случај несреќа на работа и заболување од професионални болести за организациите на здружениот труд и други корисници што се распоредени во областа од 1 до 8 од номенклатурата, се определува во височина од 0,50% од остварениот доход намален за пресметаните законски и договорни обврски, освен данокот на доход.

Член 2

Посебниот придонес за користење здравствена заштита во странство за работниците испратени на работа во странство од основните организации на

здружениот труд (деташирани работници) се определува по стапка во височина од 20% од утврдената основица што ја претставува:

— просечниот нето личен доход на работниците во матичната организација исплатен во годината што претходи на годината во која работникот е испратен во странство;

— за работниците кои не оствариле личен доход во претходната година, како основица се зема исплатениот просечен нето личен доход во матичната организација од претходната година на сите работници од категоријата што ја има деташираниот работник.

Основиците од претходниот став во текот на годината се применуваат како аконгација.

По завршната сметка, утврдените основици се применуваат зголемени со пресекот на зголемениот личен доход во матичната организација во годината кога деташирањето е извршено спрема претходната година.

Член 3

Стапката на придонесот за здравствено осигурување на заводите за вработување, на паричниот надоместок на привремено безработните лица и на уживателите на пензија се определува на 10,13% од нето примањата.

За лицата пријавени во заводот за вработување основицата за пресметување на придонесот за здравствено осигурување ја сочинува просечниот износ на име паричен надоместок на привремено безработните лица во времето за кое се плаќа придонесот за здравствено осигурување.

Ако во времето кога се плаќа придонесот за здравствено осигурување основицата не може да се определи на начин утврден во претходниот став бидејќи не се исплатува надомест на привремено безработни лица, како основица за пресметување на придонесот служи основицата во која последен пат е пресметан придонесот за здравственото осигурување.

Член 4

За лица кои работат по договор за дело, ќе се плаќа придонес за здравствено осигурување за случај несреќа на работа по стапка од 0,70% од исплатениот надомест.

Член 5

Доколку со Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението (во натамошниот текст: Законот) и други општи акти на Општинската заедница, основицата за пресметување на придонесите е определена во нето износ, придонесите за здравствено осигурување се пресметуваат и се плаќаат по стапки, односно според тарифата пресметана за примена на нето личниот доход, односно примањата.

Пресметувањето на стапките и на тарифите на начин предвиден во претходниот став се врши и кога личните доходи исклучително се пресметуваат и се плаќаат во нето износ, како и во случај кога во личниот доход не се содржани сите придонеси од личниот доход или истите се плаќаат во другите стапки по кои придонесот се пресметува и се плаќа за поголем број работници вработени во работните организации.

Член 6

Обврзникот за уплата на придонесот е должен, согласно член 105 од Законот, при уплата на придонесите за здравствено осигурување и посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство на самиот налог-уплатница да даде спецификација за уплатените придонеси по видови на правата, со ознака на основиците и на периодот за кој се пресметува и уплатува придонесот.

Доколку обврзникот за уплата на придонесите не го пополни налогот-уплатницата согласно со одредбите од став 2 на овој член, службата односно

поштата нема да го прими налогот-уплатницата во смисла на член 38 од Законот за Службата на општественото книговодство.

Член 7

Придонесите ги пресметуваат и ги плаќаат обврзниците на начин утврден со закон, со Статутот на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Штип и други општи акти на Општинската заедница.

Член 8

Со денот на примената на оваа одлука престанува да важи Одлуката за стапките и тарифата на придонесите за здравственото осигурување и стапките на посебните придонеси за користење на здравствената заштита во странство за 1976 година, број 04-9/7 од 29 декември 1975 година („Службен весник на СРМ“, бр. 3/76).

Член 9

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1977 година.

Бр. 04-15/4

29 декември 1976 година

Штип

Претседател,
Тодор Барбареев, с. р.

77.

Врз основа на член 26 од Законот за самоуправниот интересни заедници на здравство и здравственото осигурување и член 28 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, на заедничка седница на Соборот на делегатите на работниците — корисници на услугите и Соборот на делегатите на работниците од организациите на здружениот труд во здравството — даватели на услугите, одржана на 29 декември 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОСТОЈАНИТЕ ИЗНОСИ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИТЕ КАТЕГОРИИ ЛИЦА НАДВОР ОД РАБОТЕН ОДНОС ОСИГУРЕНИ ПО ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ ВИДОВИ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Член 1

Придонесите за здравствено осигурување во постојан месечен износ за 1977 година се плаќаат и тоа:

1. за ученици во стопанството односно за ученици во училиштата за квалификувани работници, на кои покрај училишната се изведува и практична настава во работната организација, училиштето или кај приватниот работодавец — во износ од 15,00 динари за несреќа на работа и заболување од професионални болести;

2. за лица кои учествуваат во организирани јавни работни акции, а кои на тие работи работат најмалку 6 часа дневно — во износ од 61,00 динари, од кои:

— 21,80 динари — на име придонес за задолжителните видови на здравствена заштита,

— 35,10 динари — на име придонес за правата од здравствената заштита над задолжителните видови и другите права од здравственото осигурување,

— 4,10 динари — за несреќа на работа;

3. за уживатели на постојана државна помош дадена од страна на бившите президиуми на народните собранија или од страна на Извршниот совет — во износ од 61,00 динари, од кои:

— 23,70 динари — на име придонес за задолжителните видови на здравствената заштита,

— 37,30 динари — на име придонес за правата од здравствената заштита над задолжителните видови и другите права од здравственото осигурување;

4. за членовите на семејствата на југословенските државјани во странство, кои не се здравствено осигурени по прописите на земјата во која работат или според меѓународна спогодба, а пред стапување во работен однос во странство имале живеалиште на територијата на оваа заедница, во износ по член од 71,00 динари од кои:

— 28,40 динари — на име придонес за задолжителните видови на здравствена заштита,

— 42,60 динари — на име придонес за правата од здравствената заштита над задолжителните видови и другите права од здравственото осигурување;

5. за лица кои учествуваат на младински работни акции кои по прописите за инвалидско осигурување се осигурени за сите случаи на инвалидност — во износ од 61,00 динари, од кои:

— 21,80 динари — на име придонес за правата од здравствената заштита над задолжителните видови и другите права од здравственото осигурување,

— 35,10 динари — на име придонес за правата од здравствената заштита над задолжителните видови и другите права од здравственото осигурување,

— 4,10 динари — на име придонес за здравствено осигурување за случај несреќа на работа и заболување од професионални болести;

6. за лица кои се наоѓаат на предвојничка обука и логорување — во износ од 71,00 динари и тоа:

— 28,40 динари — на име придонес за задолжителните видови на здравствена заштита,

— 42,60 динари — на име придонес за правата од здравствената заштита над задолжителните видови и другите права од здравственото осигурување;

7. за лица припадници на територијалните единици, припадници на цивилната заштита, за време на извршување задачи на територијалната одбрана — во износ од 15,00 динари на име придонес за здравствено осигурување за случај несреќа на работа и заболување од професионални болести;

8. за ученици во средните училишта и студенти во вишите и високите школи, факултетите, уметничките академии, за времетраењето на практичната работа во врска со наставата — во износ од 15,00 динари и тоа само на име придонес за здравствено осигурување за случај несреќа на работа и заболување од професионални болести;

9. за лица кои се наоѓаат на стручно оспособување или преквалификација што ги организира заводот за вработување — во износ од 30,00 динари, и тоа само на име придонес за здравствено осигурување за случај несреќа на работа и заболување од професионални болести;

10. за лица кои работат помалку од половината од полното работно време — во износ од 30,00 динари и тоа само на име придонес за здравствено осигурување за случај несреќа на работа и заболување од професионални болести;

11. за лица припадници на доброволните организации на противпожарната заштита — во износ од 15,00 динари, и тоа на име придонес за здравствено осигурување за случај несреќа на работа и заболување од професионални болести.

Член 2

Со денот на применувањето на оваа одлука престанува да важи Одлуката за постојаните износи на придонесите за здравствено осигурување на одделни категории лица надвор од работен однос

осигурени по Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението, број 04-9/8 од 29 декември 1975 година („Службен весник на СРМ“, бр. 3/76).

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1977 година.

Бр. 04-15/5

29 декември 1976 година

Штип

Претседател,
Тодор Барбаресев, с. р.

78.

Врз основа на член 18 став 2 од Законот за самоуправни интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 27 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, на заедничка седница на Соборот на делегатите на работниците — корисници на услугите и на Соборот на делегатите на работниците од здружениот труд во здравството — даватели на услугите, одржана на 29 декември 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ОСНОВИЦА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ И ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА ПО ОСНОВ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА САМОСТОЈНИТЕ ЗАНАЕТЧИИ, САМОСТОЈНИТЕ УГОСТИТЕЛИ, ПРЕВОЗНИЦИ, АДВОКАТИ, СВЕШТЕНИЦИ И КОЛПОРТЕРИ

Член 1

Како основица за пресметување и плаќање на придонесот за здравственото осигурување и остварување на правата по основ на здравственото осигурување на самостојните занаетчи, самостојните угостители, превозници и адвокати, служи даночната основица (личниот доход) од самостојно вршење на стопанската дејност утврдена за претходната година, со тоа што таа основица се смета како аконтација за тековната година.

За самостојните занаетчи, самостојните угостители, превозници и адвокати на кои не им се утврдува даночната основица, а данокот го плаќаат во годишен паушален износ, како основица за пресметување и плаќање на придонесот за здравствено осигурување служи годишниот паушален износ на данокот од самостојното вршење на стопанска дејност во тековната година, со тоа што основицата на придонесот за здравствено осигурување не може да изнесува помалку од минималниот личен доход во Републиката утврден со посебни прописи за тековната година.

Член 2

Ако даночната основица (личниот доход) од самостојната занаетчиска, угостителска, превозничка и адвокатска дејност е утврдена за дел од календарската година, основицата на осигурувањето се утврдува според таа даночна основица (личен доход).

Ако даночната основица (личниот доход) од самостојната занаетчиска, угостителска, превозничка и адвокатска дејност не е утврдена, како основица за плаќање на придонесот и определување на правата по основ на здравствено осигурување привремено ќе се смета најниската основица на осигурувањето според член 1 став 2 од оваа одлука, со тоа што конечно утврдување на основицата на

осигурување ќе се изврши кога ќе се утврди да-ночната основица (личниот доход) од самостојното вршење на дејноста.

Член 3

Како основица за пресметување и плаќање на придонесот за здравствено осигурување и за остварување правата по основ на здравственото осигурување на свештениците и колпортерите ќе служат утврдените основици со договорот за пензиско-инвалидското осигурување.

Член 4

Со денот на применувањето на оваа одлука престанува да важи Одлуката за определување основица за пресметување и плаќање на придонесот и за остварување на правата по основ на здравственото осигурување на самостојните занаетчи, самостојните угостители, превозници, адвокати, свештеници и колпортери, број 04-9/9 од 29 декември 1975 година („Службен весник на СРМ“, бр. 3/76).

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1977 година.

Бр. 04-15/6

29 декември 1976 година

Штип

Претседател,

Тодор Барбарев, с. р.

79.

Врз основа на член 28 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, на заедничка седница на Соборот на делегатите на работниците — корисници на услугите и Соборот на делегатите на работниците од организациите на дружениот труд во здравството — даватели на услугите, одржана на 29 декември 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ОСНОВИЦА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦА ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ ЗА 1977 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат основиците за пресметување и плаќање на придонесите за здравствено осигурување и за утврдување на правата од здравственото осигурување за лица вработени кај приватните работодавци за кои со Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението не е утврдена основица за придонес.

Член 2

За вработените лица кај приватните работодавци основицата ја сочинува личниот доход договорен меѓу работодавецот и работникот, но не помалку од следните износи:

— за неквалификувани работници	— 1600 динари,
— за полуквалификувани работници	— 1850 динари,
— за квалификувани работници	— 2050 динари,
— за висококвалификувани работници	— 2250 динари.

Член 3

За ученици во стопанството, односно ученици на училиштата за квалификувани работници, за кои покрај училишната настава се изведува и прак-

тична настава во работната организација или кај приватниот работодавец основицата ја сочинува наградата што ја примаат но не помалку од следните износи:

— за прва година	— 150,00 динари,
— за втора година	— 250,00 динари,
— за трета година	— 350,00 динари.

Член 4

За домашните помошнички основицата ја сочинува личниот доход договорен меѓу работодавецот и домашната помошничка, но не помалку од минималниот личен доход утврден со посебни прописи за тековната година.

Член 5

Доколку основиците утврдени во членот 2 од оваа одлука се под минималниот личен доход, основиците ќе се утврдат во височина на минималниот личен доход утврден со посебни прописи за тековната година.

Член 6

Со денот на применувањето на оваа одлука престанува да важи Одлуката за утврдување основица за пресметување и плаќање на придонесот за здравственото осигурување на лица вработени кај приватни работодавци за 1976 година, број 04-9/10 од 29 декември 1975 година („Службен весник на СРМ“, бр. 3/76).

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1977 година.

Бр. 04-15/7

29 декември 1976 година

Штип

Претседател,

Тодор Барбарев, с. р.

80.

Врз основа на член 36 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71), член 26 од Законот за самоуправниот интересни заедници на здравството и здравственото осигурување и член 30 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, на седницата на Соборот на делегатите на работниците — корисници на услугите, одржана на 29 декември 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПОСТОЈАНИОТ ИЗНОС НА УЧЕСТВОТО НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО ТРОШОЦИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ИЗДАДЕНИ ЛЕКОВИ ЗА 1977 ГОДИНА

Член 1

На име учество во трошоците за користење на издадените лекови, освен лековите за чија примена е потребна непосредна интервенција на стручен здравствен работник, осигурените лица плаќаат 4,00 динари по издаден лек во аптеките и друга здравствена организација на подрачјето на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, без оглед на цената на чинењето на лекот.

Член 2

За издадените лекарства од Медицинскиот центар — Штип и Градската аптека „Хигија“ — Вилница, осигурениците ќе плаќаат и по 0,50 динари по издаден лек за изградба и опрема на аптекарски простор.

Член 3

За издаден лек за задолжителните видови на здравствена заштита, осигурените лица не го плаќаат учеството од членот 1 и 2 од оваа одлука.

Член 4

Со денот на применувањето на оваа одлука престанува да важи Одлуката за височината на постојаниот износ на учество на осигурените лица во трошоците за користење на издадени лекови за 1976 година, број 04-9/16 од 29 декември 1975 година („Службен весник на СРМ“, бр. 3/76).

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1977 година.

Бр. 04-15/8

29 декември 1976 година

Штип

Претседател,

Тодор Барбареев, с. р.**81.**

Врз основа на член 23 и 22 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението и член 30 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, на седницата на Соборот на делегатите на работниците — корисници на услугите, одржана на 29 декември 1976 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ПОШИРОКОТО СЕМЕЈСТВО****Член 1**

Со оваа одлука се определуваат:

1. условите под кои ќе се сметаат како издржувани лица членовите на поширокото семејство и другите лица што се осигурени според одредбите на Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението и Статутот на Заедницата;
2. условите под кои се смета дека издржуваното лице нема сопствени приходи доволни за издржување;
3. условите што се потребни да ги исполнува осигуреникот од кого се изведува правото на здравствена заштита.

Член 2

Се смета дека осигуреникот ги издржува членовите на поширокото семејство ако тие живеат со него во заедничко домаќинство, а немаат сопствени приходи доволни за издржување.

Се смета дека издржуваните членови на поширокото семејство немаат сопствени приходи доволни за издржување:

1. ако нивниот катастарски приход од земјоделие не го надминува износот од 400 динари годишно по издржувано лице;
2. ако другите приходи не го надминуваат износот од 200 динари месечно по издржувано лице;
3. ако катастарскиот приход од земјоделие и другите приходи заедно не го надминуваат износот од 2350 динари годишно по издржувано лице.

Член 3

Осигуреникот, под условите предвидени во членот 2 на оваа одлука, обезбедува здравствена заштита на членовите на поширокото семејство во зависност од приходите на семејството на осигуреникот и тоа:

1. ако неговиот катастарски приход од земјоделие не го надминува износот од 300 динари годишно;

2. ако другите приходи, освен приходите од работен однос, не го надминуваат износот од 2000 динари годишно;

3. ако катастарскиот приход од земјоделие и другите приходи заедно не го надминуваат износот од 1900 динари годишно.

Член 4

Како приход во смисла на членот 2 и 3 од оваа одлука не се сметаат приходите по основ на инвалиднина за телесно оштетување и додаток за помош и нега што се обезбедуваат според прописите од инвалидското осигурување, како и други примања на издржуваното лице за кое според посебни прописи, со кои се устанува одделното примање, изрично е утврдено дека не се земаат предвид при утврдувањето на имотната состојба на домаќинството.

Член 5

Со денот на применувањето на оваа одлука престануваат да се применуваат одлуките што ја регулираат оваа материја донесени од поранешната Заедница на здравственото осигурување на работниците — Штип.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1977 година.

Бр. 04-15/9

29 декември 1976 година

Штип

Претседател,

Тодор Барбареев, с. р.**82.**

Врз основа на член 27 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, на заедничка седница на трите собори на Собранието од 29 декември 1976 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ЦЕНОВНИКОТ ЗА СТАЦИОНАРНО ЛЕКУВАЊЕ ВО 1977 ГОДИНА****I**

Се усвојува Ценовникот за стационарно лекување за 1977 година во текст како што е приложен во материјалот.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1977 година.

Бр. 04-15/12

29 декември 1976 година

Штип

Претседател,

Тодор Барбареев, с. р.**83.**

Врз основа на член 27 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, на заедничка седница на трите собори на Собранието од 29 декември 1976 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ЦЕНОВНИКОТ ЗА АМБУЛАНТНО-ПОЛИКЛИНИЧКИ И СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ И ЛАБОРАТОРИСКИ УСЛУГИ ЗА 1977 ГОДИНА****I**

Се усвојува Ценовникот за амбулантно-поликлинички и специјалистички прегледи и лабораториски услуги за 1977 година во текст како што е приложен во материјалот.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1977 година.

Бр. 04-15/13

29 декември 1976 година

Штип

Претседател,

Тодор Барбарев, с. р.

84.

Врз основа на член 27 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, на седницата од 29 декември 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОГЛАСУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ ЛЕГИТИМАЦИИ ЗА НЕВАЖНИ

I

Здравствените легитимации, врз основа на кои се користи здравствена заштита, во случај на загубување се огласуваат за неважни во званичните јавни гласила.

II

Загубените здравствени легитимации се заменуваат со нови со приложување на доказ дека огласувањето е извршено.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1977 година.

Бр. 04-15/3

29 декември 1976 година

Штип

Претседател,

Тодор Барбарев, с. р.

85.

Врз основа на член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување и член 46 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, Собранието на Основната заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, на заедничка седница на Соборот на делегатите на земјоделците — корисници на услугите и Соборот на делегатите на работниците од организациите на здружениот труд во здравството — даватели на услугите, одржана на 27 декември 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД КАТАСТАРСКИОТ ДОХОД И ПАУШАЛНИОТ ПРИДОНЕС ПО ОСИГУРЕНИК ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ ШТО ВРШАТ ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕЛНОСТ СО СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НАД КОИ ПОСТОИ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ ЗА 1977 ГОДИНА

I

1. Стапката на придонесот од катастарскиот доход од земјоделците се определува во височина од 16% во која се содржани:

— стапката на придонесот на задолжителните видови на здравствена заштита — од 10%;

— стапката на придонесот за правата од здравствената заштита над задолжителните видови — од 6%.

2. Паушалниот придонес по осигуреник изнесува 60,00 динари и тоа:

— 38,00 динари — на име придонес за задолжителните видови на здравствена заштита;

— 22,00 динари — на име придонес за правата од здравственото осигурување над задолжителните видови.

3. Земјоделците кои немаат сопствена земја, а се занимаваат со земјоделство, ќе плаќаат придонес за здравствено осигурување по 150,00 динари по член годишно, и тоа:

— 95,00 динари — на име придонес за задолжителните видови на здравствена заштита;

— 55,00 динари — на име придонес за правата од здравствената заштита над задолжителните видови.

II

Со денот на применувањето на оваа одлука престанува да важи Одлуката на придонесот од катастарскиот доход и паушалниот придонес по осигуреник за здравствено осигурување на работните луѓе што вршат земјоделска дејност со средства за работа над кои постои право на сопственост за 1976 година, број 04-9/11 од 29 декември 1975 година („Службен весник на СРМ“, бр. 3/76).

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1977 година.

Бр. 04-15/10

27 декември 1976 година

Штип

Претседател,

Лилјана Заркова, с. р.

86.

Врз основа на член 19 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението, член 1 од Договорот за основите на Општествениот план за општествено-економскиот развој на СРМ за периодот од 1976—1980 година за проширување и спроведување на задолжителните видови на здравствена заштита на населението и член 27 и 44 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, Собранието на Основната заедница на здравството и здравственото осигурување — Винаца, на заедничка седница на трите собори одржана на 28 декември 1976 година, Собранието на Основната заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, на заедничка седница на трите собори одржана на 27 декември 1976 година и Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип на заедничката седница на трите собори одржана на 29 декември 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРОШИРУВАЊЕ И СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ ВИДОВИ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Член 1

Задолжителните видови на здравствена заштита на населението се прошируваат со опфатот на корисниците на целосна здравствена заштита на лицата до 20 годишна возраст и на лица над 65 годишна возраст, почнувајќи од 1 јануари 1977 година, на начин како е тоа регулирано во Договорот за основите на Општествениот план за општествено-економскиот развој на СРМ за периодот од 1976—1980 година за проширување и спроведување на задолжителните видови на здравствена заштита на населението.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1977 година.

Бр. 04-15/11

27, 28 и 29 декември 1976 година

Штип

Претседател
на Основната заедница на
здравството и здравственото
осигурување — Винаца,
Боро Панов, с. р.

Претседател
на Општинската заедница
на здравството и здравственото
осигурување —
Штип,
Тодор Барбареев, с. р.

Претседател
на Основната заедница
на здравството и здравственото
осигурување,
— Штип,
Лилјана Заркова, с. р.

87.

Врз основа на член 26 од Законот за самоуправниите интересни заедници на здравството и здравственото осигурување и член 46 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, Собранието на Основната заедница на здравството и здравственото осигурување — Винаца, на заедничка седница на Соборот на делегатите на земјоделците — корисници на услугите и Соборот на делегатите на работниците од организациите на здружен труд во здравството — даватели на услугите, одржана на 28 декември 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД КАТАСТАРСКИОТ ДОХОД И ПАУШАЛНИОТ ПРИДОНЕС ПО ОСИГУРЕНИК ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ ШТО ВРШАТ ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕЛНОСТ СО СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НАД КОИ ПОСТОИ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ ЗА 1977 ГОДИНА

I

1. Стапката на придонесот од катастарскиот доход од земјоделците се определува во височина од 20% во која се содржани:

— стапката на придонесот на задолжителните видови на здравствена заштита — од 13%;
— стапката на придонесот за правата од здравствената заштита над задолжителните видови — од 7%.

2. Паушалниот придонес по осигуреник изнесува 80 динари и тоа:

— 50 динари — на име придонес за задолжителните видови на здравствена заштита;
— 30 динари — на име придонес за правата од здравственото осигурување над задолжителните видови.

3. Земјоделците кои немаат сопствена земја, а се занимаваат со земјоделство ќе плаќаат придонес за здравствено осигурување по 250 динари по член годишно, и тоа:

— 160 динари — на име придонес за задолжителните видови на здравствена заштита;
— 90 динари — на име придонес за правата од здравствената заштита над задолжителните видови.

II

Со денот на применувањето на оваа одлука престанува да важи Одлуката на придонесот од катастарскиот доход и паушалниот придонес по осигуреник за здравствено осигурување на работните луѓе што вршат земјоделска дејност со средства за работа над кои постои право на сопственост за 1976 година, број 04-9/11 од 29 декември 1975 година („Службен весник на СРМ“, бр. 3/76).

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1977 година.

Бр. 04-16/10

28 декември 1976 година

Винаца

Претседател,
Боро Панов, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СВЕТИ НИКОЛЕ

88.

Врз основа на член 36 став 1 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71) и член 25 точка 10 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Свети Николе, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување, на седницата на Соборот на делегатите — корисници на услугите — земјоделци и Соборот на давателите на услуги, одржана на 7 јануари 1977 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРАВАТА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ ПРИ КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат правата на земјоделските осигуреници при користењето на здравствената заштита.

Член 2

На земјоделските осигуреници им се обезбедува право да ги користат во целост, на товар на фондот, задолжителните видови на здравствената заштита предвидени со одредбите со член 30 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71).

Член 3

Целосна здравствена заштита им се обезбедува на лицата до 20 годишна возраст и над 65 годишна возраст.

Член 4

Останатите земјоделски осигуреници учествуваат — партиципираат во трошоците при користење на здравствена заштита во правата што самостојно ги утврдува Заедницата и тоа:

1. 50% од цената на услугата за амбулантно-поликлинички прегледи и услуги (општи и специјалитички);

2. 50% од вкупните трошоци за лекување во стационарните здравствени работни организации, ако со овој член не е поинаку определено;

3. 50% од вредноста на лековите и санитарскиот материјал во амбулантно-поликлиничкото лекување кога не се пресметани во цената на услугата;

4. 50% од цената на услугата за користење на брза помош за превоз до најблиската здравствена установа во итен случај;

5. 50% од вредноста на услугата за незадолжителните вакцинации;

6. 50% од цената на услугата за вадење, лекување и пломбирање на заби;

7. 20% од цената на услугата за амбулантно-поликлиничко и стационарно лекување на ученици и студенти над 20 годишна возраст, но најмногу до 26 години ако се редовни ученици, односно студенти.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, ќе се применува од 1 јануари 1977 година, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 7/20

7 јануари 1977 година

Свети Николе

Претседател,
Здравко Богатинов, с. р.

89.

Врз основа на член 9 став 1 алинеја 6, член 25 став 3 и член 26 од Законот за самоуправниите интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 25 точка 8 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Свети Николе, Собранието на Заедницата, на седницата на Соборот на корисниците на услугите — земјоделци и Соборот на давателите на услуги, одржана на 7 јануари 1977 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1977 ГОДИНА

I

Со оваа одлука се утврдуваат стапките и износите на придонесите на здравственото осигурување на земјоделците за 1977 година.

II

Земјоделските осигуреници ги плаќаат следните придонеси за здравственото осигурување:

1. Осигурениците-земјоделци кои имаат сопствена земја (катастарски доход) ќе плаќаат:

а) по стапка од 15% на катастарскиот доход, во која се содржи: 10% за задолжителни видови на здравствена заштита и 5% за правата што Заедницата сама ги утврдува;

б) по 50,00 динари по членови на семејството кои имаат сопствен имот, вклучувајќи ја и главата на семејството, од кои 35 динари на име правата од задолжителните видови на здравствена заштита и 15,00 динари за правата што Заедницата сама ги утврдува;

2. Осигурениците-земјоделци кои немаат сопствена земја (катастарски доход), а таква обработуваат под наем и се занимаваат со земјоделство ќе плаќаат:

а) по 300,00 динари на домаќинство, во кои се содржани 210,00 динари на име задолжителни видови на здравствена заштита и 90,00 динари за правата што Заедницата сама ги утврдува;

б) по 50,00 динари по член на семејството, вклучувајќи ја и главата на домаќинството, во кои се содржани: 35,00 динари за задолжителни видови на здравствена заштита и 15,00 динари за правата што Заедницата ги утврдува.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1977 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 7/19

7 јануари 1977 година

Св. Николе

Претседател,
Здравко Богатинов, с. р.

90.

Врз основа на член 9 став 1 алинеја 6, член 25 став 3 и член 26 од Законот за самоуправниите интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 25 точка 8 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Св. Николе, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување, на седницата на Соборот на делегатите-корисници на услугите — работници и Соборот на делегатите — даватели на услугите од здравствените работни организации, одржана на 28 декември 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1977 ГОДИНА

Член 1

а) Стапката на придонесот за здравството и здравственото осигурување на работниците се утврдува во висина од 7,10% од бруто личниот доход во кој се содржи:

— стапката на придонесот за обезбедување на задолжителни видови на здравствена заштита од 2,80%;

— стапка на придонесот за обезбедување на правата од здравственото осигурување што самостојно ги утврдува Заедницата од 4,30%;

б) За обврзниците на придонесот за здравството и здравственото осигурување од член 24 точка 3, 5 и 7 од Законот за самоуправниите интересни заедници на здравството и здравственото осигурување, за кои според членот 25 став 1 алинеја 2, 4 и 6 од истиот закон основницата е определена во нето личен доход, стапката на придонесот на здравството и здравственото осигурување се утврдува во висина од 10,20% од нето основницата во која се содржи:

— стапката на придонесот за обезбедување на задолжителните видови на здравствена заштита од 4,00%; и

— стапката на придонесот за обезбедување на правата од здравството и здравственото осигурување што самостојно ги утврдува Заедницата од 6,20%.

Член 2

Стапката на придонесот за здравствено осигурување за случај повреда при работа и заболување од професионални болести се утврдува на 0,40% за 1977 година и тоа:

— за организациите на здружениот труд што се опфатени со упатството во Номенклатурата од 1 заклучно со 8, како основца за пресметување на придонесот ќе служи остварениот доход намален за пресметаните законски и договорни обврски, освен данокот на доход;

— за организациите што се опфатени со Номенклатурата 9 и 0, како основца за пресметување на тој придонес ќе служи бруто личниот доход и другите примања.

Член 3

Основницата и стапката на придонесот за здравственото осигурување во случај на повреда на работа и професионално заболување за работите кои се вршат по основ на договор за дело се утврдуваат:

— основницата за пресметување на придонесот и договорниот износ за извршената работа по договор за дело;

— висината на стапката на придонесот се утврдува на 0,5% од основницата исплатена за работите по договор за дело.

Член 4

Посебниот придонес за користење здравствена заштита во странство за работниците испратени на работа во странство од основните организации на здружениот труд (деташирани работници) се определува во височина од 20% од утврдената основица што ја пресметува:

— просечниот личен доход на работниците во матичната организација исплатен во годината што претходи на годината во која работникот е испратен во странство;

— за работниците кои не оствариле личен доход во претходната година како основица се зема исплатениот просечен нето личен доход во матичната организација од претходната година на сите работници од категоријата што ја има деташираниот работник.

Основиците од претходниот став во текот на годината се применуваат како аконтација.

По завршната сметка утврдените основици се пресметуваат зголемени со просекот на зголемениот личен доход во матичната организација во годината кога деташирањето е извршено спрема претходната година.

Член 5

Обврзникот за уплата на придонесот е должен, согласно член 105 од Законот, при уплатата на придонесите од здравственото осигурување и посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство на самиот налог-уплатница да даде спецификација за уплатените придонеси по видови на правата со ознака на основиците и на периодот за кој се пресметува и уплатува придонесот.

Доколку обврзникот за уплата на придонесите не го пополни налогот-уплатницата согласно одредбите од став 2 на овој член, службата односно поштата нема да го прими налогот-уплатницата во смисла на член 38 од Законот за Службата на општественото книговодство.

Член 6

Основицата за пресметување и плаќање на придонесите на здравственото осигурување и за утврдување правата од здравственото осигурување на лицата вработени кај приватни работодавци, за кои со Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението не е утврдена основица за придонес, се утврдуваат и тоа:

Основицата за пресметување и плаќање на придонесите за здравственото осигурување и за утврдување на правата од здравственото осигурување за лицата од претходниот став изнесува:

1. за лица вработени како неквалификувани работници — 1.400 динари;
2. за лица вработени како квалификувани работници — 1.700 динари;
3. за лица вработени како висококвалификувани работници — 2.000 динари;
4. за домашни помошнички — 1.400 динари.

Основицата се утврдува во нето износ.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, ќе се применува од 1 јануари 1977 година, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-7/21

28 декември 1976 година

Св. Николе

Претседател,
Здравко Богатинов, с. р.

91.

Врз основа на член 102 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71) и член 25 точка 8 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Св. Николе, Собранието на Заедницата, на заедничката седница на Соборот на корисниците на услугите — работници и Соборот на давателите на услуги од здравствените работни организации, на седницата одржана на 28 декември 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОДРЕДЕНИ КАТЕГОРИИ ЛИЦА ВОН РАБОТЕН ОДНОС

I

Важноста на Одлуката за придонесите за здравственото осигурување на одредени категории лица вон работен однос, бр. 01-468 од 25 декември 1975 година („Службен весник на СРМ“, бр. 5/76), се продолжува и за 1977 година.

II

Во истата одлука став II по точката 5 се додава нова точка 6 која гласи:

„За лицата кои се наоѓаат на стручно оспособување или преквалификација што ги организира Самоуправната интересна заедница за вработување или ги упатува во соодветни организации, ќе се плаќа по 60,00 динари и тоа само на име придонес за здравствено осигурување за случај несреќа на работа и заболување од професионални заболувања.

III

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1977 година.

Бр. 02-7/15

28 декември 1976 година

Св. Николе

Претседател,
Здравко Богатинов, с. р.

92.

Врз основа на член 88 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71) и член 25 точка 20 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Свети Николе, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Св. Николе, на седницата одржана на 28 декември 1976 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ВРЕМЕНО УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СВЕТИ НИКОЛЕ, ЗА ПРВОТО ТРИМЕСЕЧЈЕ ОД 1977 ГОДИНА

I

За обезбедување на задолжителните видови на здравствена заштита на населението, здравствена заштита поради повреда на работа и заболување од професионални болести, здравствена заштита и делумно право од здравственото осигурување, видовите, начинот и обемот што здравствените работни организации, Здравствената станица и Град-

ската аптека — Св. Николе ги обезбедуваат во 1977 година за осигурениците од подрачјето на Заедницата, ќе се обезбедува во вид на аконтација на надоместокот за пружената здравствена заштита во висина од 1/12 од договорените парични надоместоци во 1976 година за секој изминат месец во првото тримесечје од 1977 година.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1977 година.

Бр. 02-7/12
28 декември 1976 година
Св. Николе

Претседател,
Здравко Богатинов, с. р.

93.

Врз основа на член 104 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71) и член 25 точка 9 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Св. Николе, Собранието на Заедницата, на седницата на Соборот на корисниците на услугите — работници и Соборот на давателите на услугите од здравствените работни организации, на седницата одржана на 28 декември 1976 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ИЗДВОЈУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО РЕЗЕРВНИОТ ФОНД ОД ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1977 ГОДИНА

I

За обезбедување финансиска стабилност во работењето и ликвидност во извршувањето на обврските спрема осигурениците, здравствените работни организации и другите организации на кои им се доверува спроведување на здравственото осигурување, Заедницата на здравственото осигурување од фондот на работниците ќе издвојува средства во резервен фонд.

II

Задолжителна резерва во 1977 година ќе се пресметува од основницата што ја сочинуваат вкупните приходи на Заедницата на фонд за здравствено осигурување на работниците по стапка од 3⁰/₀.

1. Дел од средствата што ќе се формираат во резервниот фонд во височина од 1⁰/₀, ќе служат како резерва на фондот за покривање на евентуални повисоки расходи над приходите.

2. Со делот од средствата во височина од 2⁰/₀ Заедницата може да располага за редовно работење на жиро сметка заради обезбедување на здравствена заштита на осигурениците.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, ќе се применува од 1 јануари 1977 година, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-7/13
28 декември 1976 година
Св. Николе

Претседател,
Здравко Богатинов, с. р.

94.

Врз основа на член 25 точка 18 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Св. Николе, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Св. Николе, на седницата одржана на 28 декември 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВРЕМЕНО УТВРДУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ НА СТРУЧНАТА СЛУЖБА НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ПРВОТО ТРИМЕСЕЧЈЕ ОД 1977 ГОДИНА

I

За финансирање на Стручната служба на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Св. Николе, за обезбедување на редовното работење, ќе се обезбедува во вид на аконтација надоместок од 1/12 од договорените парични надоместоци во 1976 година за секој изминат месец во првото тримесечје во 1977 година.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1977 година.

Бр. 02-7/14
28 декември 1976 година
Св. Николе

Претседател,
Здравко Богатинов, с. р.

95.

Врз основа на член 102 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71) и член 25 точка 9 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување, Собранието на Заедницата, на седницата на Соборот на корисниците на услугите — работници и Соборот на давателите на услугите од здравствените работни организации, одржана на 28 декември 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ВО ФОНДОТ ЗА РАЗВОЈ НА ЗДРАВСТВЕНАТА СЛУЖБА

I

Важноста на Одлуката за издвојување на средства во фондот за развој на здравствената служба, бр. 01-468 од 25 декември 1975 година („Службен весник на СРМ“, бр. 5/76), се продолжува и за 1977 година.

II

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1977 година.

Бр. 02-7/16
28 декември 1976 година
Св. Николе

Претседател,
Здравко Богатинов, с. р.

96.

Врз основа на член 104 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71) и член 25 точка 9 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Св. Николе, Собранието на Заедницата, на седницата на Соборот на делегатите — корисници на услугите — земјоделци и Соборот на делегатите на давателите на услугите од здравствените работни организации, одржана на 28 декември 1976 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ИЗДВОЈУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО РЕЗЕРВЕН ФОНД ОД ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1977 ГОДИНА

I

За обезбедување финансиска стабилност во работењето и ликвидност во извршувањето на обврските спрема осигурените лица, здравствените работни организации и други организации на кои им се доверува спроведувањето на здравственото осигурување, Заедницата на здравственото осигурување ќе издвојува средства во резервен фонд од фондот за здравствено осигурување на земјоделците.

II

Задолжителна резерва за 1977 година ќе се пресметува од основицата што ја сочинува вкупниот приход на Заедницата на здравственото осигурување на фондот на земјоделците по стапка од 3%.

1. Дел од средствата што ќе се формираат во резервниот фонд, во височина од 1%, ќе служат како резерва на фондот за покривање на евентуалните повисоки расходи над приходите.

2. Со дел од средствата, во височина од 2%, Заедницата може да располага за редовно работење на жиро сметката заради обезбедување здравствена заштита на осигурениците.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, ќе се применува од 1 јануари 1977 година, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-7/17

28 декември 1976 година

Претседател,

Св. Николе

Здравко Богатинов, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — КРАТОВО

97.

Врз основа на член 60 точка 4 од Законот за определени облици на општествена заштита на децата и самоуправните интересни заедници за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата — Кратово, на седницата одржана на 30 декември 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕЈНОСТ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ЗА 1977 ГОДИНА

I

Стапката на придонесот од личен доход од земјоделска дејност на Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата за 1977 година се одредува на 1,50% од пропишаните основици со член 67 од Законот за определени облици на општествена заштита на децата и за самоуправните интересни заедници за општествена заштита на децата.

II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1977 година.

Бр. 06-17

30 декември 1976 година

Кратово

Претседател,

Миленка Симоновска, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — КРАТОВО

98.

Врз основа на член 11 од Законот за самоуправните интересни заедници за социјална заштита („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Кратово, на седницата одржана на 21 декември 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕЈНОСТ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ЗА 1977 ГОДИНА

I

Стапката на придонесот од личен доход од земјоделска дејност на Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита за 1977 година се одредува на 0,80% од пропишаните основици со член 18 од Законот за самоуправните интересни заедници за социјална заштита.

II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1977 година.

Бр. 06-74

12 јануари 1977 година

Кратово

Претседател,

Цветко Донев, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — КРАТОВО

99.

Врз основа на член 27 од Законот за самоуправните интересни заедници на културата и член 23 став 5 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница на културата, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 31 декември 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СТАПКИТЕ И ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗАЕДНИЦАТА ЗА 1977 ГОДИНА

Член 1

Стапките на придонесот на Самоуправната интересна заедница на културата се определуваат во висина и тоа:

а) придонес од личен доход од работен однос од нестопанството — по стапка од 0,20%,

б) придонес од доходот на ОЗТ од стопанството — по стапка од 0,15%,

в) придонес од личен доход на земјоделци — по стапка од 0,50%.

Член 2

Придонесот го пресметуваат и плаќаат обврзниците на начин утврден со закон и други општи акти на Заедницата.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од објавувањето во „Службен гласник на општина Кратово“, а ќе се применува од 1 јануари 1977 година.

Бр. 06-96

13 јануари 1977 година

Кратово

Претседател,

Драган Пановски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ДЕБАР**100.**

Врз основа на член 9, 24 и 25 од Законот за самоуправните заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74), член 102 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението во СРМ („Службен весник на СРМ“, бр. 21/74) и член 23 точка 9 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Дебар, Собранието на Заедницата на здравството и здравственото осигурување — Дебар, на седницата одржана на 30 декември 1976 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1977 ГОДИНА****I**

Со оваа одлука се утврдува висината на придонесот за финансирање на здравственото осигурување на земјоделците — осигуреници при Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Дебар за 1977 година.

II

Земјоделските осигуреници ги плаќаат следните придонеси за здравствено осигурување:

а) за задолжителни видови на здравствена заштита:

— 6% од катастарскиот приход и 20,00 динари за секој осигурен член на домаќинството;

б) за здравствена заштита која самостојно ја утврдува Заедницата:

— 3% од катастарскиот приход и 10,00 за секој осигурен член на домаќинството.

III

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1977 година.

Бр. 814

30 декември 1976 година

Дебар

Претседател,
Дема Ивзи, с. р.**101.**

Врз основа на член 9, 24 и 25 од Законот за самоуправните заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74 год.), член 102 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението на СРМ („Службен весник на СРМ“, бр. 21/74) и член 23 точка 9 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Дебар, Собранието на Заедницата на здравството и здравственото осигурување — Дебар, на седницата одржана на 30 декември 1976 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1977 ГОДИНА****Член 1**

Стапката на придонесот за здравството и здравственото осигурување на вработените се утврдува во висина од 7% од бруто личниот доход во која се содржани:

— стапка на придонес за обезбедување на задолжителните видови на здравствената заштита — од 4%, и

— стапка на придонес за обезбедување на првата од здравственото осигурување што самостојно ги утврдува Заедницата — од 3%.

Член 2

Стапката на придонесот за здравство и здравствено осигурување во случај на несреќа на работа и професионални заболувања се утврдува во висина од 0,40% од бруто личниот доход.

Основица за пресметување на придонесот од претходниот став претставуваат:

1. за организациите од здружениот труд од областа на стопанството, како и основните организации на здружениот труд регистрирани како установи, кои во Номенклатурата за распоредување на стопанските и други организации и државни органи по дејности се распоредени во областа од 1 до 8 — остварениот доход намален за пресметковните и договорните обврски, освен данокот на доход;

2. за другите самоуправни организации и заедници, државни органи, општествено-политички организации, здруженија и други работни заедници што не се организирани како организации на здружен труд, кои во своето работење не остваруваат доход, а кои се регистрирани во областите од 9 до 0 од Номенклатурата — бруто личниот доход на вработените.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1977 година.

Бр. 813

30 декември 1976 година

Дебар

Претседател,
Дема Ивзи, с. р.**ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — БИТОЛА****102.**

Врз основа на член 14 од Статутот на ОСИЗ за социјална заштита — Битола, Собранието на Заедницата, на својата XIV-та седница одржана на 25 јануари 1977 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОСИЗ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — БИТОЛА ЗА 1977 ГОДИНА****Член 1**

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите од доходот на ОЗТ, од личниот доход од работен однос, од личниот доход од земјоделска дејност, од личниот доход од самостојно вршење на стопанска дејност и од личниот доход од самостојно вршење на нестопанска дејност.

Член 2

Стапките на придонесите што ќе се плаќаат на Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Битола, изнесуваат:

1. придонес од доходот на организациите на здружен труд — по стапка од 0,31%;

2. придонес од личниот доход од работен однос — по стапка од 0,24%;

3. придонес од личен доход од земјоделска дејност — по стапка од 1,7%;

4. придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност — по стапка од 1,7%; и

5. придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност — по стапка од 1,7%.

Член 3

Обврзници на придонесот за социјална заштита од доходот на ОЗТ се основните организации на здружен труд и другите самоуправни организации од областа на стопанството, вклучувајќи ги и организациите на здружен труд регистрирани како установи распоредени во областите од 1—8 од Номенклатурата за распоредување на стопанските и

другите организации и државни органи по дејноста.

Основицата за пресметување и плаќање на придонесот од претходниот став е остварениот доход намален за пресметаните законски и договорни обврски, освен данокот на доход.

Член 4

Во поглед на пресметувањето, уплатувањето, застареноста, присилната наплата на придонесите за социјална заштита од доходот на ОЗТ се применуваат соодветните одредби од Законот за данокот на доход на ОЗТ („Службен весник на СРМ“, бр. 47/73 и 11/74).

Член 5

Стапката на придонесот од личен доход од земјоделска дејност е пропорционална. Разрезот ќе го врши Секретаријатот за финансии на ИС на Собранието на општината Битола.

Член 6

Стапките на придонесите за социјална заштита наведени во член 2 на оваа одлука ќе се применуваат од 1 јануари 1977 година.

Член 7

Со влегувањето во сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката за утврдување на стапките на придонесите за финансирање потребите на ОСИЗ за социјална заштита — Битола во 1976 година, бр. 02-84/1-76 од 16 март 1976 година.

Член 8

Оваа одлука влегува во сила 8-иот ден од објавувањето во „Службен гласник на општината Битола“.

Бр. 02-2/1-77

25 јануари 1977 година

Битола

Претседател,

Киро Стефановски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — ГОСТИВАР

103.

Врз основа на член 11 став 1 точка 3 од Законот за самоуправни интересни заедници, член 19 од Самоуправната спогодба за основање на Самоуправна интересна заедница за социјална заштита на општина Гостивар, Собранието на Самоуправната интересна заедница за социјална заштита, на седницата одржана на 21 декември 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА ОПШТИНА ГОСТИВАР

Член 1

Стапките на придонесот на Самоуправната интересна заедница за социјална заштита на општина Гостивар за 1977 година се определуваат и тоа:

1. придонес од доходот од стопанството — по стапка од 0,30%;
2. придонес од личен доход од работен однос во нестопанството — по стапка од 0,20%;
3. придонес од личен доход од земјоделска дејност — по стапка од 3%;
4. придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност — по стапка од 1%;
5. придонес од личен доход од нестопански дејности — по стапка од 1%.

Член 2

Со донесувањето на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 0101-15/1 од 18 јуни 1974 година („Службен весник на СРМ“, бр. 29/76).

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1977 година.

Бр. 0101-89/2

21 декември 1976 година

Гостивар

Претседател,

Јово Јаковлески, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — КРИВА ПАЛАНКА

104.

Врз основа на член 100, 101 и 102 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71), член 9, 25 и 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), а по предлог на Извршниот одбор, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Крива Паланка, на сите собори на делегатите, на седницата одржана на 30 декември 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СТАПКИТЕ И ИЗНОСИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1977 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките и износите на придонесите за здравственото осигурување на земјоделците за подрачјето на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Крива Паланка.

Член 2

Земјоделските осигуреници ги плаќаат следните придонеси за здравствено осигурување:

1. За осигуреници — земјоделци кои имаат сопствена земја (катастарски приход):

а) по стапка од 20% на катастарски приход во која се содржани:

— стапка на придонесот за задолжителните видови на здравствената заштита од 16%, и

— стапка на придонесот за правата кои Заедницата сама ги утврдува од 4%;

б) по 80,00 динари годишно за секое осигурено лице во кои се содржани:

— износ од 50,00 динари на име придонес за задолжителните видови на здравствена заштита,

— износ од 20,00 динари на име придонес за правата што Заедницата самостојно ги утврдува, и

— износ од 10,00 динари за санирање на вишокот расходи над приходи (кусок) од претходната година;

2. Осигуреници — земјоделци кои немаат сопствена земја, а се занимаваат со земјоделска дејност ќе плаќаат:

а) по 250,00 динари за секој член на домаќинството, во кој износ се содржани:

— износ од 200,00 динари на име придонес за задолжителните видови на здравствена заштита и

— износ од 50,00 динари на име придонес за правата што Заедницата самостојно ги утврдува.

Член 3

Со денот на применувањето на оваа одлука престанува да важи Одлуката за стапките и износите на придонесите за здравственото осигурување на земјоделците во 1976 год., бр. 01-1418 од 29. 12. 1976 година.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1977 година.

Бр. 01-1564

16 декември 1976 година

Крива Паланка

Претседател,

Благој Китановски, с. р.

105.

Врз основа на член 25 став 3 и член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 22 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Крива Паланка, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Крива Паланка, на заедничката седница на Соборот на делегатите на корисниците на услугите — работници и Соборот на делегатите на давателите на услугите, одржана на 30 декември 1976 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА ПРЕС-
МЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕС ЗА
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦА ВРА-
БОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ ЗА
1977 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат основните за пресметување и плаќање на придонесите за здравствено осигурување и за утврдување на правата од здравственото осигурување на лицата вработени кај приватните работодавци за кои со Законот за здравствено осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението е утврдена основница за придонес.

Член 2

За вработени лица кај приватните работодавци — личниот доход договорен меѓу работодавецот и работникот, кој месечно не може да биде помал од:

— за неквалификувани работници	1.400,00	динари
— за полуквалификувани работници	1.600,00	динари
— за квалификувани работници	1.800,00	динари
— за висококвалификувани работници	2.100,00	динари
— за домашни помошнички	1.600,00	динари

За учениците во стопанството односно учениците на училиштата за квалификувани работници за кои покрај училишната се изведува и практична настава во работната организација, училиштата или кај приватниот работодавец е наградата што ја прима, но не помалку од следниот износ:

— за прва година	200,00	динари
— за втора година	300,00	динари
— за трета година	400,00	динари
— за четврта година	500,00	динари

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1977 година.

Бр. 01-1565

16 декември 1976 година Претседател,
Крива Паланка Благој Китановски, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст, утврдено е дека текстот на Методологијата за следење на примената на Општествениот договор и самоуправните спогодби за стекнување и распределба на средствата за лични приходи во СР Македонија, објавена во „Службен весник на СРМ“ бр. 2/77, се поткраднала грешка, поради тоа се дава

И С П Р А В К А

НА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА СЛЕДЕЊЕ НА ПРИ-
МЕНАТА НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР И СА-
МОУПРАВНИТЕ СПОГОДБИ ЗА СТЕКНУВАЊЕ И
РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДОХОДОТ И РАСПРЕДЕЛ-
БА НА СРЕДСТВАТА ЗА ЛИЧНИ ДОХОДИ ВО
СР МАКЕДОНИЈА

Во точката 1, ред петти, по зборот „Информирање“ треба да стои и зборот: „основните“, а во редот шести по зборовите: „самоуправните организации и“ треба да се додаде и зборот: „работни“.

Од Републичкиот секретаријат за труд, Скопје, бр. 06-188/1 од 4 февруари 1977 година.

КОНКУРСИ

КОМИСИЈАТА ЗА ИЗБОР И ИМЕНУВАЊЕ НА
СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНАТА РАДОВИШ

О Б Ј А В У В А

дека ќе врши реизбор — избор на еден судија на Општинскиот суд во Радовиш.

Кандидатите покрај општите услови предвидени во Законот за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд, треба да ги исполнуваат и условите во член 74 од Законот за редовните судови.

Објавата трае 15 дена од денот на објавувањето. Од Комисијата за избор и именување

(13)

Собранието на општината Дебар, врз основа на член 78 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ бр. 10/76)

О Б Ј А В У В А

дека ќе врши избор на еден судија на Општинскиот суд во Дебар

Кандидатите коишто ги исполнуваат условите од член 74 од Законот за редовните судови, своите пријави да ги достават до Комисијата за избори и именувања на Собранието на општината Дебар, во рок од 15 дена сметано од денот на објавувањето на оваа објава. Со пријавите да ги достават и сите документи потребни за засновавање на работен однос.

Од Собранието на општината Дебар

(12)

СОВЕТОТ НА МЕДИЦИНСКИОТ ЦЕНТАР — ПРИ-
ЛЕП, ООЗТ ЗДРАВСТВЕН ДОМ — БРОД
МАКЕДОНСКИ

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за директор на Здравствениот дом (реизбор)
Услови: Покрај општите услови пропишани со закон, кандидатот да ги исполнува и следните услови:

- да има завршено медицински факултет со најмалку 2 години работно искуство;
- да ја познава проблематиката на здравствениот дом.

Кон молбата кандидатот треба да ги приложи следните документи:

1. доказ за завршен медицински факултет,
2. уверение дека не е осудуван и дека не е покрената кривична постапка,
3. за вработените, согласност од работната организација.

Молбите со потребната документација се доставуваат до Конкурсна комисија на Домот. Некомплетирани документи нема да бидат разгледувани.

Конкурсот е отворен 15 дена од објавувањето.

(14)

СОДРЖИНА

	Страна		
		делска дејност со средства за работа над кои постои право на сопственост за 1977 година — — — — —	88
30. Одлука за одредување на максималните цени на весниците „Нова Македонија“, „Флака е влазримит“ и „Бирлик“ — — — — —	81	88. Одлука за правата на земјоделските осигуреници при користење на здравствена заштита — — — — —	88
31. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 49/76 од 23 декември 1976 година — — — — —	81	89. Одлука за утврдување на стапката на придонесите на здравственото осигурување на земјоделците за 1977 година — — — — —	89
32. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 85/75 од 12 јануари 1977 година — — — — —	82	90. Одлука за утврдување висината на придонесите за здравственото осигурување на работниците за 1977 година — — — — —	89
Исправка на Методологијата за следење на примената на Општествениот договор и самоуправните спогодби за стекнување и распоредување на доходот и распределба на средствата за лични доходи во СР Македонија — — — — —	95	91. Одлука за продолжување важноста на Одлуката за придонесите за здравственото осигурување на одредени категории лица вон работен однос — — — — —	90
Општи акти на самоуправните интересни заедници		92. Одлука за времено утврдување висината на надоместокот на здравствените работни организации на подрачјето на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Свети Николе, за првото тримесечје од 1977 година — — — — —	90
76. Одлука за стапките и тарифите на придонесите за здравственото осигурување и стапките на посебните придонеси за користење на здравствена заштита во странство за 1977 година — — — — —	82	93. Одлука за задолжително издвојување средства во Резервниот фонд од Фондот за здравствено осигурување на работниците за 1977 година — — — — —	91
77. Одлука за постојаните износи на придонесите за здравствено осигурување на одделните категории лица надвор од работен однос осигурени по Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението — — — — —	83	94. Одлука за времено утврдување на надоместокот на Стручната служба на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување за првото тримесечје од 1977 година — — — — —	91
78. Одлука за определување основица за пресметување и плаќање на придонесот и за остварување на правата по основ на здравственото осигурување на самостојните занаетчии, самостојните угостители, превозници, адвокати, свештеници и колпортери — — — — —	84	95. Одлука за продолжување на важноста на Одлуката за издвојување средства во Фондот за развој на здравствената служба — — — — —	91
79. Одлука за утврдување основица за пресметување и плаќање на придонесот за здравственото осигурување на лица вработени кај приватни работодавци за 1977 година — — — — —	85	96. Одлука за задолжително издвојување средства во Резервен фонд од Фондот за здравствено осигурување на земјоделците за 1977 година — — — — —	92
80. Одлука за височината на постојаниот износ на учеството на осигурените лица во трошоците за користење на издадени лекови за 1977 година — — — — —	85	97. Одлука за одредување на стапката на придонесот од личен доход од земјоделска дејност на Општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата — Кратово за 1977 година — — — — —	92
81. Одлука за определување на условите за стекнување на здравствена заштита на членовите на поширокото семејство — — — — —	86	98. Одлука за одредување висината на стапката на придонесот од личен доход од земјоделска дејност на Општинската самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Кратово за 1977 година — — — — —	92
82. Одлука за усвојување на ценовникот за стационарно лекување во 1977 година — — — — —	86	99. Одлука за стапките на придонесите на Заедницата на културата — Кратово за 1977 година — — — — —	92
83. Одлука за усвојување на ценовникот за амбулантно-поликлинички и специјалистички прегледи и лабораториски услуги за 1977 година — — — — —	86	100. Одлука за утврдување висината на придонесот за здравственото осигурување на земјоделците за 1977 година — — — — —	93
84. Одлука за огласување на здравствените легитимации за неважни — — — — —	87	101. Одлука за утврдување на стапката на придонесот за здравството и здравственото осигурување на работниците за 1977 година — — — — —	93
85. Одлука за стапката на придонесот од катастарскиот доход и паушалниот придонес по осигуреник за здравствено осигурување на работните луѓе што вршат земјоделска дејност со средства за работа над кои постои право на сопственост за 1977 година — — — — —	87	102. Одлука за утврдување на стапките на придонесите на ОСИЗ за социјална заштита — Битола за 1977 година — — — — —	93
86. Одлука за проширување и спроведување на задолжителните видови на здравствена заштита на населението — — — — —	87	103. Одлука за определување висината на стапките на придонесот за социјална заштита на општина — Гостивар — — — — —	94
87. Одлука за стапката на придонесот од катастарскиот доход и паушалниот придонес по осигуреник за здравствено осигурување на работните луѓе што вршат земјо-		104. Одлука за стапките и износите на придонесите за здравствено осигурување на земјоделците за 1977 година — — — — —	94
		105. Одлука за утврдување на основицата за пресметување и плаќање на придонес за здравствено осигурување на лица вработени кај приватни работодавци за 1977 година — — — — —	95